

Оваа акција веќе е во тек, а одзивот е голем. Секој кој слушнал за проектот сака да се вклучи во него - Сојузот за грижи на деца на град Скопје, книжари, детскиот фестивал "Поточиња", невладини организации...

Пишува: Милева ЛАЗОВА

ДЕТСКИОТ ДАР ПОДАРЕН ОД СРЦЕ ПАТУВА ВО ДРУГИ ДЕТСКИ РАЦЕ



Хуманитарниот проект "Детското срце без граници-патува во Пустец" почна уште во септември, а ќе финализира во рамките на Светската недела на детето овој месец. Проектот трае два месеца, тој е хуманитарен, во организација на градинката "Раде Јовчевски Корчагин" од Општина Центар. Овој пат акцијата е насочена кон собирање, пред сè, детски играчки, потоа сликовници и дидактички материјал наменети за децата од село Пустец во Албанија.

Идејата за овој проект ја пласирала воспитувачката-раководител Светлана Лукарева, и таа веднаш била прифатена. По тоа бил формиран стручен тим, кој со полна параа работи на проектот - тоа се в.д. директорот на градинката, Злата Николиќ; градоначалничката на Општина Центар, Виолета Аларова; Владимир Здравев, претседател на Советот на Општина Центар; и сите воспитни тимови во градинките "Палешка", "Пепелашка" и "Пинокио".

"На состанокот во Сојузот за грижи на децата на град Скопје - вели директорката на градинката "Раде Јовчевски Корчагин" - "Пинокио", Злата Николиќ - каде се зборуваше за активностите по повод Светската недела на детето, го промовираме нашиот проект. Беа присутни претставници од другите градинки на кои им се допадна овој проект така што пројавија интерес и тие да бидат дел од него. Се договориме секоја градинка од Скопје да донира играчки, кои ќе бидат препратени до градинката 'Пинокио'. Исто така, средствата донирани по повод Светската недела на детето ќе се испратат до Сојузот за грижи на децата на град Скопје, кој ќе набави и современи технички помагала - телевизор, ДВД, ЦД плеер, односно што ќе посакаат децата во Пустец. Овој пат многу малку ќе се донира облека, бидејќи акцентот е ставен на играчките. Зошто? Хуманоста како карактерна црта се развива од претшколската возраст, од мали нозе, затоа што сметаме дека

возрасниот човек не може туку така веднаш да реши да биде хуман. Хуманоста се воспитува, се негува, се практикува. Старо педагошко правило е дека најдобриот начин да се учат човечките вредности е со личниот пример. Овој наш проект ги опфаќа и децата и родителите. Значи, навлегуваме во семејната педагогија, родителите дома да работат со своите деца, а ние во градинките. Најтешко за едно дете не е да даде храна, облека, туку да даде играчка. Кога тоа мало дете ќе разбере дека има и други деца кои имаат многу помалку или воопшто немаат играчки и ќе реши доброволно да даде своја играчка тогаш ние навистина почнуваме да негуваме хуманост".

Како што понатаму потенцираше директорката Николиќ, во последно време се слушаа многу приказни за дијаспората, но кај нив се раѓа желбата "малите" да испратат за "малите" без никаква политика или некое друго оптоварување. Едноставно, едно мало детско срце од Скопје да комуницира со едно мало детско срце од Пустец.

"Целата иницијатива е со мисла да им понудиме, доколку сакаат и имаат можност, да формираат игротека. Испратените играчки не мора да бидат поделени поединечно, туку можат да бидат сместени во една игротека, во која децата ќе си играат. Ова ние не го наметнуваме, ги подаруваме играчките, а нивно е дали тие ќе отворат игротека или на поинаков начин ќе ги поделат", додава директорката Николиќ.

Поттикнати од оваа идеја во Сојузот се на став дека не треба тука да се запре, дека постојат "пустеци" и во Македонија, каде што ќе треба да се размисли на кој начин и ним да им се помогне.

Овој проект треба да придонесе кон зголемена реализација на воспитната компонента во вкупниот воспитно-образовен процес во една предучилишна установа. Со овој проект се поставуваат темелите за развивање на благородни, стабилни и со добар карактер личности, кои своето знаење како идни граѓани на ова општество ќе го употребат за служење на општеството. Со овој проект ќе се подигне нивото на успешност и на ефикасност на градинката во целост, во рамките на локалната заедница и пошироко. Освен тоа ќе се продлабочи и ќе се усвојат соработката со родителите, а и конечно ќе се сврти вниманието на јавноста на некои позитивни случувања, кои се иницирани од една детска градинка.

